



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
**ИНФО ЛИНИЈА**  
(БЕСПЛАТНА) **0800 33 222**  
Е-пошта: info@fzo.org.mk  
Web:

www.fzo.org.mk

Дата: 29.12.2011

## СООПШТЕНИЕ

### Повеќе средства за лекови од 1.1.2012

- Почнувајќи од април 2011 Фондот обезбеди повеќе средства за лекови на рецепт во аптеките коишто сега изнесуваат во **вкупниот износ 2.3 милијарди денари на годишно ниво**. Реализацијата на квотите на ниво на цела држава во овој периодот **изнесува околу 74%**.
- Согласно Правилникот за определување на квотите на аптеките, постои **можност ФЗОМ еднаш во годината да направи редистрибуција на доделените квоти**, односно средствата од аптеките кои имаат помала реализација на квотите да ги прераспреди на аптеките кои целосно ја реализирале квотата.
- Имајќи ја предвид потребата од подобра распределба на квотите со цел да биде задоволена побарувачката за лекови на осигурениците во наредниот зимски период, ФЗОМ направи симулација согласно одредбите на Правилникот. **Според дефинираната скала во Правилникот, доколку се направеше прераспределба на месечните квоти на аптеките на ниво на цела држава би се намалиле за околу 14 милиони денари**.
- Имајќи предвид дека ваквата прераспределба би предизвикала намалување на определениот износ за лекови во наредниот период во кој се очекува зголемување на потребите на осигурениците, **се направи измена на Правилникот со нагорна корекција на скалата за 10% во сите распони за прераспределување на квотите**, така што кај аптеките кои имаат ниска реализација, намалувањето на квотата би било помало, а кај аптеките кои скоро целосно ја реализирале квотата се предвидува поголемо зголемување на истата за 10 процентни поени.
- На овој начин ФЗОМ **во зимскиот период, за осигурениците ќе овозможи поголема достапност на лековите во сите аптеки** со кои има склучено договор.
- Почнувајќи од јануари 2012 година согласно измената во Правилникот за квотите Фондот обезбеди распределување на сите средства во сите аптеки како и средства **за нови 24 аптеки** кои имаат доставено апликација за склучување на договор во изминатиот период. **Во јануари Фондот ќе обезбеди средства за лекови на рецепт преку 751 аптека со вкупна месечна квота во износ од 172.3 милиони денари** (од кои 3.6 милиони се за новите аптеки и 168.7 милиони денари се за старите аптеки).
- **Сите аптеки кои имаат договор како и новите кои допрва сега склучија договор со Фонд ќе можат да ги проверат своите квоти на веб страницата на Фондот.**

ФЗОМ